

**Protect**  
**IMUNOΒETA β-GLUKAN СИРУП**

200ml

**Пред употреба на Imuno beta β-glukan сируп внимателно прочитај го упатството, бидејќи содржи важни информации за Вас.**

Овој граничен производ се издава без рецепт. И покрај тоа треба да го употребувате претпазливо за да Ви биде што повеќе од корист.

- Чувајте го упатството. Можеби ќе треба да го прочитате повторно.
- Советувајте се со Вашиот доктор или фармацевт ако Ви се потребни дополнителни информации.
- Ако некоја од несаканите појави стане сериозна или ако забележите несакана појава која не е наведена во ова упатство, Ве молиме известете го Вашиот доктор или фармацевт.

**Упатството за употреба на Imuno beta β-glukan сируп содржи:**

1. Што претставуваат и за што се употребуваат Imuno beta β-glukan сируп
2. Што мора да знаете пред да ги употребите Imuno beta β-glukan сируп
3. Како се употребуваат Imuno beta β-glukan сируп
4. Можни несакани дејства (реакции) на Imuno beta β-glukan сируп
5. Чување и рок на употреба Imuno beta β-glukan сируп
6. Дополнителни информации за Imuno beta β-glukan сируп

## **1.ШТО ПРЕТСТАВУВА И ЗА ШТО СЕ УПОТРЕБУВА IMUNOΒETA β-GLUKAN СИРУП**

Граничниот производ Imuno beta β-glukan сируп во својот состав содржи потполно природен биоактивен полисахарид **бета-Д-глукан** изолиран од печурката буква (Pleurotus ostreatus) и витамин Ц.

**β-glukan** припаѓа на групата диететски влакна растворливи во вода, полисахарид кој не се разградува во организмот и има многубројни поволни ефекти на човечкото здравје. β-glukan во тенкото црево се врзува за рецепторите на имуните клетки ( макрофаги, моноцити и неутрофили), ја зголемува нивната активност во препознавањето и уништувањето на причинителите на болестата. Со стимулација на имунолошкиот систем (имуномодулаторна активност), β-glukan придонесува во заштита од разни бактериски, вирусни и габични инфекции. Потврдено е дека може да влијае и на снижување на нивото на вкупниот ЛДЛ-холестерол, на подобрување на функцијата на ГИТ и за нормализирање на гликемијата.

**Витаминот Ц** е најважен хидросолубилен антиоксиданс и силен редуциски агенс. Придонесува за правилна функција на имунолошкиот систем, за заштита на клетките од оксидативен стрес, како и за смалување на заморот и исцрпеноста.

Imuno beta  $\beta$ -glukan сирупот помага кај сите состојби кои можат да доведат до нарушување на рамнотежата на функционирање на имунолошкиот систем.

Употребата на Imuno beta  $\beta$ -glukan сирупот се препорачува:

- ✓ За зајакнување на имунитетот
- ✓ Како помош кај вирусни, бактериски и габични инфекции
- ✓ Кај зголемен стрес, замор и исцрпеност
- ✓ За деца и возрасни

## **2.ШТО МОРА ДА ЗНАЕТЕ ПРЕД ДА ГО УПОТРЕБИТЕ IMUNOBETA $\beta$ -GLUKAN СИРУПОТ:**

**Немојте да го употребувате граничниот производ Imuno beta  $\beta$ -glukan сируп:**

- Ако сте чувствителни (алергични) на некои од состојките на производот.
- Ако примате антикоагулантна терапија
- Ако сте на терапија со имunosупресиви
- Ако имате трансплантирани органи

Препорачаната дневна доза не смее да се пречекори.

**Бидете посебно внимателни со граничниот производ Imuno beta  $\beta$ -glukan сируп, консултирајте се со Вашиот доктор или фармацевт:**

- Не се познати состојби, болести или земање на други лекови кај кои Imuno beta  $\beta$ -glukan сирупот треба внимателно да се употребува.
- Ако забележите било какви несакани дејства кои не се споменати во ова упатство.

**Употреба со други лекови или медицински производи:** Ве молиме да го известите Вашиот доктор или фармацевт ако употребувате или ако неодамна сте употребувале други лекови, вклучувајќи и лекови што се земаат без рецепт.

Нема податоци за заемно дејство на Imuno beta  $\beta$ -glukan сирупот со други лекови.

**Предупредување за сите возрасни групи:**

Imuno beta  $\beta$ -glukan сирупот не претставуваат замена за стандардна пропишана терапија, особено не се замена за стандардна терапија при наведените заболувања.

### **Предупредување за деца:**

Imuno beta  $\beta$ -glukan сирупот не е наменат кај деца од 1- 3 години, без претходна консултација со лекар.

### **Земање на Imuno beta $\beta$ -glukan сирупот со храна и напиток:**

Најдобро е Imuno beta  $\beta$ -glukan сирупот да го земате пред јадење.

Треба да го земате на празен желудник.

### **Бременост и доење:**

Пред употреба советувајте се со вашиот доктор, иако не постојат студии кои ја ограничуваат употребата на овој граничен производ за време на бременост и доење.

### **Влијание врз способноста за возење автомобил или ракување со машини:**

Imuno beta  $\beta$ -glukan сирупот нема психотропно дејство и затоа не се очекува да има влијание при возење превозни средства или ракување со машини.

Нема достапни информации за дејството на производот врз управување на моторни возила или машини.

### **Важни информации поврзани со некои од помошните компоненти на производот Imuno beta $\beta$ -glukan сирупот:**

Производот не треба да го земаат лица кои се пречувствителни на некои од помошните состојки на производот.

### **3.КАКО СЕ УПОТРЕБУВА IMUNOBETA $\beta$ -GLUKAN СИРУПОТ:**

Секогаш употребувајте го Imuno beta  $\beta$ -glukan сирупот според препораките дадени во ова упатство или како што Ви препорачал Вашиот доктор или фармацевт. Imuno beta  $\beta$ -glukan сирупот е наменет за перорална употреба (преку уста).

Земете го Imuno beta  $\beta$ -glukan сирупот пред оброк со цел да се обезбеди максимално дејство на лекот.

## Дозирање и начин на употреба:

### Дозирање:

За деца постари од 3 години и возрасни се препорачува земање на 1 ml сируп на 5 kg телесна тежина, еднаш дневно, во траење од 2 до 4 недели. Производот може да се користи и во траење од 8 недели.

Imuno beta  $\beta$ -glukan сирупот погоден е за дијабетичари и вегетаријанци.

Imuno beta  $\beta$ -glukan сирупот не содржи глутен.

Пред употреба, сирупот добро протресете го.

Сирупот земајте го на празен желудник навечер пред спиење или наутро.

Не треба да се надмине препорачаната дневна доза

### Начин на употреба со препорачан дневен внес ПДУ на витамин Ц:

	Телесна маса (kg)	Количина сируп (ml)	Витамин Ц (L-askorbinska kiselina)	
			(mg)	(PDU)
Деца	10	2	20	25%
	15	3	30	37,5%
	20	4	40	50%
	25	5	50	62,5%
	30	6	60	75%
возрасни	60	12	120	150%

### Ако сте употребиле Imuno beta $\beta$ -glukan сируп повеќе од препорачаното:

Ако сте зеле поголема доза отколку што треба, веднаш посветувајте се со Вашиот доктор или фармацевт.

Не се забележани случаи на предозирање со Imuno beta  $\beta$ -glukan сируп.

### Ако сте заборавиле да земете Imuno beta $\beta$ -glukan сируп:

Ако сте пропуштиле доза, земете ја наредната и продолжете со вообичаеното дозирање.

Не земајте двојна доза за да ја надокнадите пропуштената доза.

## 4.МОЖНИ НЕСАКАНИ ДЕЈСТВА (РЕАКЦИИ):

Не се познати несакани дејства на **Imuno beta β-glukan сирупот**.

Можат да се јават реакции на пречувствителност.

Ако забележите било какви несакани реакции кои не се споменати во ова упатство, Ве молиме да прекинете со употреба на препаратот и да го информирате Вашиот лекар или фармацевт.

## 5. ЧУВАЊЕ И РОК НА УПОТРЕБА НА IMUNO BETA β-GLUKAN СИРУПОТ:

Да се чува вон дофат на деца! Да се чува на температура помеѓу 5 / 25 °C, заштитено од влага и директна сончева светлина.

По првото отворање, сирупот чувајте го во фрижидер на температура од 2 до 8 °C, а употребувајте го во рок од два месеца.

Не употребувајте го Imuno beta β-glukan сируп по датумот на истекот на рокот на употреба, наведен на пакувањето. Датумот на истекот на рокот на употреба се однесува на последниот ден од тој месец.

Imuno beta β-glukan сируп не треба да се исфрла во отпадна вода ниту во смет од домаќинството.

Прашајте го Вашиот фармацевт како да ги отстраните Imuno beta β-glukan сирупот кој веќе не Ви е потребен. Овие мерки ќе помогнат да се заштити околината.

**Рок на употреба:** 3 години

**Пакување:** Стаклено шише со 200 ml сируп

## 6. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ:

**Што содржи производот Imuno beta β-glukan сируп?**

Состав:	100 g производ просечно содржи:	1 ml (1.12g) сируп просечно содржи:
Бета Д Глукан изолиран од буквава ( <i>Pleurotus Ostreatus</i> )	2.55 g	0.029 g
Vitamin C (L-askorbinska kiselina)	890mg	10.0 mg

Останати состојки: прочистена вода, фруктоза, глицерол,згуснувач (E415), конзерванс (E211), арома на јагода.

Нутритивни информации:	100 g proizvoda prosečno sadrži:	1 ml (1.12g) sirupa prosečno sadrži:
Енергетска вредност (kJ/kcal)	612/146	6.85 / 1.63
Јаглени хидрати (g)	34	0.38
Протеини (g)	< 0.1	< 0.001
Масти (g)	< 0.1	< 0.001

### Како изгледа и што содржи пакувањето на производот Imuno beta $\beta$ -glukan сируп?

Граничниот производ Imuno beta  $\beta$ -glukan сируп е со:

- Нето маса на пакување: 224 g
- Пакување: стаклено шише со 200 ml сируп

### Начин на издавање:

Граничниот производ **Imuno beta  $\beta$ -glukan сируп**, може да се издава или да се продава без рецепт.

### Носител на одобрение на граничниот производ Imuno beta $\beta$ -glukan сируп во промет:

Септима дооел, ул.Христо Татарчев 13 бр 9, Скопје, тел. 02-30 60-175.

**Производител на граничниот производ Imuno beta  $\beta$ -glukan сируп,:**  
Esensa d.o.o., Viline vode bb, Slobodna Zona Белград, Република Србија,

.

**Увозник и дистрибутер за Македонија:** Септима дооел, ул.Христо Татарчев 13 бр. 9, Скопје, тел. 02-3060-175.

**Број и датум на упис во регистарот на гранични производи:**

11-8620/2 од 14.09.2017 година